

Нашата задача и цел е да создадеме независна држава, земајќи ја предвид културата на нашиот народ - се покажува многу тешка цел. Со секој потез, со секој чекор напред кон целта ние откриваме колку предавници и изгубени Македонци некаде сме покриле, спасиле од нивната сопствена брука и срам, колку отпори и неверувања сме поттурнале настрана, колку решливи задачи за нас се покажуваат тешки и конечно колку среќа сме имале во избиравање на ова што сега го имаме.

Кога го следам ова што се случува со нашите офицери (кои со мали исклучоци), секогаш се покажувале проблематични и пројугословенски ориентирани (како што владееше и мислење за Македонците, општо во бивша СФРЈ) - не можам да се изначудам на самоубиствениот инстинкт и слепост на политичарите, кои ги назначуваат и ги предлагаат за функции.

Нас тој комуњарски и пројугословенски "шарм" постојано ни избива од под пазуви.

При распаѓањето на СФР Југославија, Македонија што од објективни но, за жал, и од субјективни причини, не ја проби одлучно позицијата која ја доби со српската агресивна и националистичка ориентација кон "западните Срби" во Босна и Хрватска, и долго ги одржувавме дилемите дека можеби може да се избегне неизбежното - распад на СФРЈ. Стравот дали ќе можеме сами, беше неоправдан и израз на инфериорност стекната од "државувањето" во СФРЈ. Ние како самите да поверувавме во стереотипите за "веселите шегаџии Македонците" од филмовите на В. Булаиќ, кои служат само за забава и кажување вицеви, во паузите на офанзивите кои ги водат сериозните мажи и борци?! Кога читам дека нашиот началник на Генералштабот, генералот, тогаш капетан Стојановски, ги навредувал и гонел хрватските цивили при евакуацијата-протерувањето од Вуковар, воопшто не се изненадив, бидејќи тоа е потврда на манирот на исфрустрирани "македончиња", измеќари на Србите. Кога слушам дека тоа тој го нарекува "професионализам" и тоа не ме изненади, бидејќи измеќарството, во тогаш и јасно туѓа армија, нашиот капетан го смета навистина за своја морална доблест и професионализам. Тој е огледало за сите нас и нашите одлу-



Љубомир Д. ФРЧКОСКИ

“  
*I li rabot et e  
kako lu/e  
ili umret e!*

FR^KOVCI  
”

# ШТО Е ПРО



чувачи од почеток на независноста (која многумина од нив ја нејќеја и не веруваа дека ќе не биде). Тој е само тагата на "Македончето", облечена во генералски чин.

Што е проблемот кој овој човек не може да го види или смета дека не постои? Што е проблемот кој Б. Црвенковски и оние кои го бранат, исто така, не можат да го видат и се глумираат фатени во непријатна стапица на неодговорност кон сопствената држава со нивните кадровски решенија?

Тоа е моралната неспоивост на служење во туѓа армија, која за малку ја избегнавме да биде непријателска и кр-

Глигоров и секако Б. Црвенковски СДСМ-овски одмолчаа храбро и мудро. Но, тогаш нашиот сегашен началник на Генералштабот беше од другата страна на сите Македонци и директно им беше спротивставен. Ако успееше операцијата "Опера", планот за државен удар на војската во цела СФРЈ, тогаш него ќе му припаднеше честа да не апси нас. Нас од кои сега бара патриотска поддршка за да си ја задржи функцијата. Началникот на нашиот Генералштаб мора да си ОДИ. Не поради притисокот и истрагата од Хрватска, туку поради неодржливата морална позиција, која ја подјудува неговата одлука, која ја направил

читува нашата (колку и да го бранат збунетите политички раководители) - ти сине не си за нас. Ние заслужуваме почесен и поморален, похрабар и поМакедонец од твојата јадна фигура венерис - со шлемот на српската војска во Вуковар.

Ова нас ни се случува затоа што е тоа метод на негативна селективност кој го воведо К. Глигоров и СДСМ. Од една страна, овие гнезда ги одбиваа вистинските македонски интелектуалци, а од друга ги помилуваа и беа толерантни кон опортунистички "мивки" и измислуваа илјада причини како да ги вратат и да ги постават на функции. Ние во

# БЛЕМОТ СО НАС?

вава и кон нас, на "професионализмот" во борбата против "сецесионистичките" републики, што беше политичка и оперативна цел на таа армија - со бидувањето потоа началник на Генералштабот на една од тие "сецесионистички" републики?! Тоа ни се случи со онаа кадровска несреќа на К. Глигоров - првиот началник: М. Арсовски, а сега се повторува од истото комуњарско гнездо на Б. Црвенковски со Стојановски.

Едниот, својот професионализам го докажуваше со намерата да го бомбардира Скопје, ако треба и ако му наредат од ЈНА, а вториот, ги гонеше Хрватите ако му наредат, а му наредија.

Втората морална катаклизма која овие "Македончиња" ги опкружува, заедно со нивните ментори од СДСМ е противење на наредбата за враќање и помош на Македонија во конципирање на својата војска и одбрана и останување во непријателска војска до последен ден додека сигурноста на нивните офицерски "газичиња" им дозволуваше. Кога им се заканија со терање од ЈНА, која стана српска војска, тогаш се прибраа да му служат на македонскиот народ. Во меѓувреме вистинските патриотски синови на овој народ од нивните колеги, младите офицери од ЈНА, ја напуштија и се бореа паралелно со МВР за одземање на што поголем дел од колачот кој ЈНА го влечеше во колони од Македонија. Кога Ние (всушност, мојата маленкост), јавно повика на неодење во ЈНА на младите Македонци (тогаш како министер без портфел), ме поддржа индиректно само премиерот Кљусев и луѓето од улица чии деца требаа да одат во војска. Тогаш

во 1991 година. Таа цена сега тој мора да ја плати како и секој од нас што ги плаќа своите морални одлуки и дилеми. Тој тогаш ИЗБРАЛ и сега мора да оди со наведената глава во согласност со својот то-

меѓувреме не го поставивме "словенечкиот стандард" на собирање на "своите" под концептот на независна Македонија, туку ги напаѓавме до последен час оние кои за тоа се бореа??? Не ги користевме

**НИЕ КАКО САМИТЕ ДА ПОВЕРУВАВМЕ ВО СТЕРЕОТИПИТЕ ЗА "ВЕСЕЛИТЕ ШЕГАЦИИ МАКЕДОНЦИТЕ" ОД ФИЛМОВИТЕ НА В. БУЛАИЌ, КОИ СЛУЖАТ САМО ЗА ЗАБАВА И ЗА КАЖУВАЊЕ ВИЦЕВИ, ВО ПАУЗИТЕ НА ОФАНЗИВИТЕ КОИ ГИ ВОДАТ СЕРИОЗНИТЕ МАЖИ И БОРЦИ?!**

**НИЕ ВО МЕЃУВРЕМЕ НЕ ГО ПОСТАВИВМЕ "СЛОВЕНЕЧКИОТ СТАНДАРД" НА СОБИРАЊЕ НА "СВОИТЕ" ПОД КОНЦЕПТОТ НА НЕЗАВИСНА МАКЕДОНИЈА, ТУКУ ГИ НАПАЃАВМЕ ДО ПОСЛЕДЕН ЧАС ОНИЕ КОИ ЗА ТОА СЕ БОРЕА???**

гашен избор. Неговата кариера за НАС е завршена и, за жал, срамна. Не може да му помогне политиканството - дека нема да поднесе оставка на барањето на ВМРО-НАРОДНА. Тоа не е поентата, проблемот е што тој е морално-неподобна фигура да ја води Армијата на независна Македонија. Тоа снимките од Вуковар недвојбено го покажуваат. Не е битно дали тој направил воени злосторства. Ако направил ќе му судат во Хаг или во Хрватска. За нас Македонците тој е морално неприфатлив бидејќи со своите морални одлуки покажал дека не верува во Македонија и ја преферирал својата кариера во туѓа армија на патриотизмот. Добро, ние ја почитуваме неговата одлука, но тој мора да ја по-

нивните позиции во дипломатијата на светот (Л. Мојсов е класичен пример), а од друга страна ги собравме најлошите назад и ги наградивме.

Ние не ги гоневме криминалците кои соработуваа со КОС во новиот бизнис со неограничени можности по 1991, па ги добивме како дел од власта во "македонската пролет" во 1998 година. Сè се испомеша, црното стана бело и обратно. Луѓе на кои им е забранет влез во други држави, поради криминал, стануваат амбасадори; предавници стануваат генерали, криминалци - министри за правда, затвореници - директори на затвор и на тоа слично и така натаму. Ова не е земјата на чудата на Алиса, ова е Македонија!